



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

БР. 03 - 528/2  
од 10.02. 2025 год.  
ПРИЛЕП

Врз основа на член 27 став (5), како и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ 32/20, 111/23, 171/24 и 224/24) и член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/02), член 26 од Статутот на Општина Прилеп, Градоначалникот на Општина Прилеп го дава следното:

**СООПШТЕНИЕ**

**Се организира повторена јавна презентација и јавна анкета за  
ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.1, ОПШТИНА ПРИЛЕП.**

Опис на планскиот опфат:

Јужната и југозападната граница се движи по должина на осовината на собирната улица, бул.“Гоце Делчев” со ознака С2 во должина од 1198,2м', врти кон североисток каде оди по осовината на собирната улица "Новопланирана" со ознака С12 во должина од 455,1м', формирајќи ја северозападната граница, потоа врти во југоисточен правец по осовината на собирната улица "Самоилова" (Пере Тошев), со ознака С3, во должина од 513,4м', формирајќи ја североисточната граница, потоа врти во јужен правец по осовината на сервисната улица "Браќа Миладиновци" со ознака Ср9, во должина од 283,5м', формирајќи ја источната граница, потоа врти во источен правец по осовината на сервисната улица "Браќа Миладиновци" со ознака Ср9, во должина од 220,6м', формирајќи ја северната граница на опфатот, се до накрсната точка со сервисната улица "Браќа Миладиновци", со ознака Ср5, во должина од 445,5м', врти во југоисточен правец се до вкрстувањето со бул.“Гоце Делчев” која е и почетна точка на границата на опфатот формирајќи затворен полигон со периметар од 3116,64 м', со површина на планскиот опфат од 438249,96 м<sup>2</sup>, односно 43,82 ха. Подрачјето на пласкиот опфат е во рамките на ГУП за Општина Прилеп.

Повторената Јавната анкета и јавната презентација ЗА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЧЕТВРТ 3, БЛОК 3.1, ОПШТИНА ПРИЛЕП ќе се спроведе со излагање на Нацрт Планот во просториите на Општина Прилеп.

Повторената Јавната анкета ќе трае 14 дена од денот на објавувањето на Соопштението, односно од 25.02.2025 година до 10.03.2025 година секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица од конкретно подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Повторената Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 27.02.2025 година, во 10:00 часот во просториите на Општина Прилеп.





РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
ОПШТИНА ПРИЛЕП

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

